

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година донесе

РЕШЕНИЕ **за усвојување на приговор**

1. Приговорот на Татјана Стојчевска од Скопје УП2 09-136/20 од 20 август 2020 година против Известување - негативен одговор по Барање за надомест на штета СЕ УСВОЈУВА.
2. Електродистрибуција да донесе соодветна Одлука согласно член 19 став (3) од Правилата за определување на надоместок на штета причинета на производителите и потрошувачите на електрична енергија.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Татјана Стојчевска од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-136/20 од 20 август 2020 година против Известување - негативен одговор по Барање за надомест на штета на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Во одговорот на Електродистрибуција е наведено дека станува збор за дефект од лоши временски услови, отстранет од страна на надлежна служба а при санација на истиот не е констатиран прекин на нулти проводник, ниту пак висок напон на електрична енергија. Оттука, нема основ за надомест на штета.

На 8 октомври 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-136/20 од 20 август 2020 година со прилог:
 - Барање за обесштетување од 5 август 2020 година
 - Известување по Барање бр. 03-4223/1 од 14 август 2020 година
 - Известување по Барање бр. 03-4092/1 од 7 август 2020 година
2. Одговор на Приговор од 3 септември 2020 година.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Согласно од Правила за надомест на штета по Барањето за надомест на штета мора да се донесе соодветна Одлука (независно дали за усвојување или за одбивање), а Електродистрибуција во случајов има одговорено со Известување.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 136/20
22 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски